



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА**

**Бр. 0803 – 98/7
Скопје, 26/02/2009 година**

**ДО
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ОХРИД**

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансискиот извештај на Сметката за наменски дотации – 937 на општина Охрид за 2007 година, кој е прикажан на страна 3.
2. Ревизијата на финансискиот извештај од точка 1 на овој извештај е извршена согласно член 38 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа, член 2 став 1 и 2 од Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија, согласно член 9 од Законот за државна ревизија.
3. Државниот завод за ревизија нема извршено ревизија на финансиските извештаи на Сметката за наменски донации – 937 на општина Охрид за 2006 година како година која и претходи на годината што е предмет на оваа ревизија.
4. Финансискиот извештај од точка 1 на овој извештај е одговорност на раководството на субјектот, застапувано од:
 - ✓ Александар Петревски – Градоначалник од 2005 година.
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој извештај, прикажан на страните 1 до 2, и да дадат мислење за финансискиот извештај од точка 1, засновано на извршената ревизија.
6. Ревизијата од точка 1 на овој извештај е планирана и извршена во периодот од 20.11. до 21.11. 2008 година, од страна на тим на Државниот завод за ревизија.
7. Цел на ревизијата на финансискиот извештај од точка 1 на овој извештај е да овозможи ревизорот да изрази мислење:
 - дали финансискиот извештај вистинито и објективно ја искажува финансиската положба и резултатот на финансиските активности во согласност со применетата законска регулатива;
 - дали е остварено законско и наменско користење на средствата кои претставуваат државни расходи.
8. Финансискиот извештај кој е предмет на овој извештај е заснован на годишната сметка составена според важечките прописи во Република Македонија со извршени рекласификации поради добивање на појасна слика.
9. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на

Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија при вршењето на државната ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се добие разумно уверување дека финансискиот извештај е ослободен од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување на користени сметководствени принципи, како и на важни проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, давање општа оценка за презентацијата на финансискиот извештај и давање оценка за конкретни финансиски трансакции.

Веруваме дека извршената ревизија обезбедува разумна основа за изразеното мислење.

10. Според наше мислење, финансискиот извештај ја прикажува вистинито и објективно финансиската состојба на Сметката за наменски дотации(937) на општина Охрид на ден 31 Декември 2007 година и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

11. Мислење за наменско и законско користење на средствата за наменски дотации по корисници ќе се изрази во извештаите на државните ревизори за финансиските извештаи на соодветните корисници на средствата за наменски дотации.

**СМЕТКА ЗА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ – 937- ОПШТИНА ОХРИД
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Општина Охрид
Сметка за наменски дотации – 937
**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА
2007 година**

	во 000 денари	
<u>Опис на позицијата</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Приходи		
Трансфери и донации	7,660	7,163
Вкупно приходи	7,660	7,163
Расходи		
Тековни расходи		
Плати, наемнини и надоместоци	7,660	7,163
Вкупно тековни расходи	7,660	7,163
Вкупно расходи	7,660	7,163